



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издавања 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 3

БРОЈ 39

ГОД. XX

90.— дин. — Прет-
ла изнесува 1.500.—
по 3.500 динари.

— Јована Расткиќа бр.
— Фах 224. — Телефон: цен-
трала 50-331, 50-932, 50-933 и 51-661; Служ-
ба за претплата 51-732 и Продавна
служба 51-671.

546.

Врз основа на членот 38 од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64), Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина на својата седница од 12 септември 1964 година го утврди долу изложениот пречистен текст на Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата.

Пречистениот текст на Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата го опфаќа Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/62) и неговите измени и дополненија, објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и на неговите измени и дополненија.

АС бр. 134
15 септември 1964 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната комисија,
Јово Угрчиќ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА

(Пречистен текст)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Службата за безбедност на пловидбата на море и по внатрешните пловни патишта (реки, езера и канали) ги опфаќа управните, техничките и други стручни работи определени со овој закон и со прописите донесени врз основа на него, со кои се осигурува безбедноста на пловидбата во крајбрежното море и на внатрешните пловни патишта на Југославија

Член 2

Управните работи на службата за безбедност на пловидбата го опфаќаат особено извршувањето на законот и други прописи, надзорот над безбедноста на пловидбата и над способноста на поморските бродови и пловилата на внатрешната пловидба за пловидба, одржувањето на редот во луките и пристаништата, регулирањето на влегувањето на странски поморски бродови и пловила на внатрешната пловидба во внатрешните пловни патишта, како и водењето на определените евиденции и издавањето на пропишаните документи.

Член 3

Како технички и други стручни работи на службата за безбедност на пловидбата се подразбираат, во смисла на овој закон, особено работите што се однесуваат на одржувањето на пловните патишта и објектите за безбедност на пловидбата на тие патишта, на одржувањето на крајбрежните радио-станции што служат за безбедност на пловидбата

и за заштита на човечкиот живот на море и на внатрешните пловни патишта, на испитувањето на конструкцијата на трупот и погонските постројки на поморските бродови и пловилата на внатрешната пловидба, како и на испитувањето на исправноста на навигационите средства, средствата за спасување, средствата за спречување и гаснење пожар и друга опрема на поморските бродови и пловилата на внатрешната пловидба.

Член 4

Во областа на безбедноста на пловидбата се сметаат:

1) како работи од областа на исклучивите права и должности на федерацијата — инспекциските работи што се однесуваат на вршењето на надзор над странски поморски бродови и пловила за внатрешна пловидба во југословенските луки односно пристаништа;

2) како работи од интерес за целата земја:

а) инспекциските работи што се однесуваат на вршењето на надзор над: југословенските поморски бродови и пловила за внатрешна пловидба што се овластени да вршат меѓународен или меѓурегионален сообраќај, како и над членовите на посадите на тие бродови и пловила; над вршењето на службата на крајбрежна пилотажа; над одржувањето на луките и пристаништата отворени за меѓународен сообраќај; над одржувањето на пловните патишта од меѓународно значење во југословенското крајбрежно море и на внатрешните пловни патишта; над вршењето на радио-службата што служи за безбедност на пловидбата и за заштита на човечкиот живот на море и по внатрешните пловни патишта;

б) стручните и техничките работи што се однесуваат на: утврдување способноста за пловидба на поморските бродови, бродовите и пловилата за внатрешна пловидба чиј преглед го врши Југословенскиот регистар на бродовите; одржување на пловните патишта од меѓународно значење во југословенското крајбрежно море и на внатрешните пловни патишта; одржување и работа на крајбрежните радио-станции што служат за безбедност на пловидбата и за заштита на човечкиот живот на море и по внатрешните пловни патишта.

Член 5

Управните работи на службата за безбедност на пловидбата ги вршат органите на управата, а техничките и другите стручни работи — определени установи, ако со закон не е определено поинаку.

По исклучок од одредбата од ставот 1 на овој член, органите на управата ги вршат и техничките и другите стручни работи што се однесуваат на утврдување способноста за пловидба на поморските чамци, како и на пловилата за внатрешна пловидба за кои е тоа пропишано со сојузен закон.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Органи на управата

Член 6

Управните работи на службата за безбедност на пловидбата од надлежноста на федерацијата ги врши Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски,

Управните работи на службата за безбедност на пловидбата од исклучивата надлежност на федерацијата и од интерес за целата земја во републиката ги вршат републичкиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата и лучките капетани на море, односно капетаниите на пристаништата на внатрешните пловни патишта (капетаниите).

Капетаниите можат да имаат испостави, кои се основаат на нивното подрачје.

Член 7

Работата на лучката капетанија ја раководи лучки капетан, а работата на капетанијата на пристаниште — капетан на пристаниште.

Работата на испоставата на капетанијата ја раководи шеф на испоставата, по упатствата од лучкиот капетан односно од капетанот на пристаниште.

Член 8

Инспекциските работи на службата за безбедност на пловидбата ги вршат определени стручни службеници на органите на управата надлежни за работите на безбедноста на пловидбата (инспектори на безбедноста на пловидбата).

За извршување на определена инспекциска работа или вршење на определен вид инспекциски работи на службата за безбедност на пловидбата органот на управата надлежен за вршење на инспекциските работи на безбедноста на пловидбата може да определи и други свои службеници.

Ако е за извршување на определена инспекциска работа или определен вид инспекциски работи потребна посебна стручност, што ја немаат службениците на органот на управата надлежен за вршење на инспекциските работи на безбедноста на пловидбата, овој орган може за извршување на тие работи да овласти определен стручњак.

Службениците од ст. 2 и 3 на овој член при вршењето на инспекциските работи ги имаат правата и должностите на инспектор на безбедноста на пловидбата.

Член 9

На работните места лучки капетан, капетан на пристаниште, шеф на испостава на капетанија, инспектор на безбедноста на пловидбата, како и на работните места на стручните службеници на капетаниите и на испоставите на капетаниите, можат да се назначуваат само лица што го имаат пропишаното стручно образование и што ги исполнуваат другите определени услови.

Сојузниот секретар за сообраќај и врски ќе пропише кое стручно образование мораат да го имаат и кои други услови мораат да ги исполнуваат службениците од ставот 1 на овој член.

Член 10

Службениците и работниците што работат на определени работни места во капетаниите, испоставите на капетаниите и установите за одржување на пловните патишта се должни да носат службена облека за време на вршењето на службата.

Сојузниот секретар за сообраќај и врски, во согласност со сојузниот секретар за финансии ќе донесе поблиски прописи за службената облека од ставот 1 на овој член и ќе ги определи работните места на кои е задолжително носењето на службена облека.

2. Установи

Член 11

Техничките и други стручни работи на службата за безбедност на пловидбата ги вршат установите за одржување на пловните патишта и Југословенскиот регистар на бродовите.

Член 12

Установите за одржување на пловните патишта се финансираат според пописите за финансирање на установите.

Член 13

Установите за одржување на пловните патишта ги остваруваат своите приходи од надоместокот што се плаќа за користење на објектите за безбедност на пловидбата на пловните патишта, од други надоместоци за услугите што тие самите ги вршат во својот делокруг и од други извори.

Височината на надоместоците за користење на објектите за безбедност на пловидбата се утврдува со тарифа, што ја донесува установата за одржување на пловните патишта, во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски и со сојузниот секретар за општи стопански работи.

Член 14

Финансиските средства, потребни за одржување и обележување на меѓународните пловни патишта и за вршење на радио-службата што служи за безбедност на пловидбата по тие патишта, ги обезбедува федерацијата, а финансиските средства за одржување и обележување на другите пловни патишта — републиката на чија територија се тие пловни патишта.

Височината на средствата од ставот 1 на овој член се определува со договорот склучен помеѓу установата за одржување на пловните патишта и федерацијата односно републиката, а врз основа на планот на работите потребни за одржување и обележување на пловните патишта, кој по предлог од установата за одржување на пловните патишта го утврдува: за меѓународните пловни патишта сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, а за другите пловни патишта — републичкиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата.

Сојузниот извршен совет ќе определи кои пловни патишта имаат меѓународно значење.

III. НАДЛЕЖНОСТ

1. Надлежност на сојузниот секретаријат за сообраќај и врски и задачи на установите што вршат работи од областа на безбедноста на пловидбата

Член 15

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски ги врши во областа на безбедноста на пловидбата свие работи:

- 1) донесува прописи од областа на безбедноста на пловидбата за чие донесување е овластен и подготвува нацрти на прописи од оваа област што ги донесуваат други сојузни државни органи;
- 2) се грижи за извршувањето и врши надзор над извршувањето на прописите од областа на безбедноста на пловидбата;
- 3) се грижи за правилното функционирање и за унапредувањето на службата за безбедност на пловидбата;
- 4) одржува врски со соодветните органи, установи и организации на други земји и меѓународни организации, и се грижи за спроведувањето на меѓународните конвенции и договори од областа на безбедноста на пловидбата;
- 5) им одобрува на странски пловилу упловување во водите на внатрешните пловни патишта;
- 6) им одобрува имиња и им определува ознаки и знаци за попикување на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба;
- 7) врши и други управни работи што му се со посебни прописи ставени во надлежност.

Другите управни работи на службата за безбедност на пловидбата се во надлежност на републиката.

Член 16

Установите за одржување на пловните патишта имаат задача да ги одржуваат пловните патишта во крајбрежното море и на пловните реки, езера и канали, како и објектите за безбедност на пловидбата на тие патишта (светилници, сигнални станици, светла, балисажни знаци, зимовници на пловен пат и др.) — во состојба што обезбедува сигурност на пловидбата.

Светлата и знаците за обележување на постојаните и привремените пречки на пловен пат (мостови, кабли, потонати објекти и сл.) е должен во рок определен од установата за одржување на пловните патишта да ги постави и да ги одржува нивниот инвеститор односно носителот на правото за користење или сопственикот.

Ако лицето од ставот 2 на овој член во определениот рок не го постави пропишаното светло или друг знак или ако поставеното светло или знак не го одржува во исправна состојба установата за одржување на пловните патишта на товар на тоа лице ќе го постави пропишаното светло или друг знак односно неисправното ќе го доведе во исправна состојба.

Покрај работите од ставот 1 на овој член, установите за одржување на пловните патишта ги вршат и сите работи на радио-службата, што служи за безбедност на пловидбата и заштита на човечките животи на море и на внатрешните пловни патишта.

Сојузниот секретар за сообраќај и врски може вршењето на работите на радио-службата од ставот 4 на овој член да ѝ го довери на стопанската организација чија основна дејност е одржување радио-врски.

Член 17

Во областа на службата за безбедност на пловидбата Југословенскиот регистар на бродовите ја испитува конструкцијата на тропот и погонските постројки на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба, чиј преглед е овластен да го врши, и исправноста на нивните електрични уреди, радио-уреди, навигациони средства, светилки и знаци, средства за спасување, средства за спречување и гаснење пожар и друга опрема.

Ако за уредите, средствата и другата опрема од ставот 1 на овој член не постојат југословенски стандарди, употребата на одделни нивни типови на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба ја одобрува Југословенскиот регистар на бродовите.

Работите од ставот 1 на овој член на југословенските поморски бродови и пловила за внатрешна пловидба во странство Југословенскиот регистар на бродовите може да ги врши преку соодветните организации во странство.

За утврдување на бруто и нето регистарската тонажа на поморски брод односно на депласманот и носивоста на пловило за внатрешна пловидба, Југословенскиот регистар на бродовите врши баждачење на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба.

2. Инспекција на безбедноста на пловидбата

Член 18

Сите инспекциски работи на службата за безбедност на пловидбата ги врши капетанијата, ако одделни од тие работи со републички прописи не се ставени во надлежност на републичкиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата.

Член 19

Работите на инспекцијата на службата за безбедност на пловидбата опфаќаат особено вршење надзор над:

1) поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба во поглед на нивната способност за пловидба и исправноста на сите нивни постројки, инструменти, апарати и опрема што служат за безбедност на пловидбата и за заштита на човечкиот живот на море и по внатрешните пловни патишта;

2) вршењето на службата на крајбрежна и луцка пилотажа;

3) одржувањето на оперативните брегови во луците и пристаништата заради утврдување на нивната сигурност за товарење, истоварување и претоварување на патници и стоки; над состојбата на лукобраните и зимовниците и над одржувањето на

длабочините во луците, пристаништата и зимовниците потребни за безбедност на пловидбата;

4) одржувањето на пловните патишта и на објектите за безбедност на пловидбата по тие патишта;

5) вршењето, со цел за заштита на безбедноста на пловидбата, на инспекциски надзор над изградбата на објекти во море и по внатрешните пловни патишта и на нивните брегови;

6) одржувањето и работата на крајбрежните радио-станции во поглед на работите на службата за безбедност на пловидбата и за заштита на човечкиот живот на море и по внатрешните пловни патишта;

7) придружувањето кон прописите од страна на членовите на посадата на поморски брод или пловило за внатрешна пловидба во поглед исполнувањето на условите што се однесуваат на стручното образование и другите услови пропишани за одделни работни места на поморскиот брод или пловилото за внатрешна пловидба, како и во поглед вршењето на работите на бродот или пловилото.

Одредбите на точ. 1, 3, 5 и 7 од ставот 1 на овој член не се однесуваат на воените поморски бродови и воените пловила за внатрешна пловидба, ниту на воените луки и пристаништа.

Член 20

Во вршењето на инспекциските работи на службата за безбедност на пловидбата, инспекторот на безбедноста на пловидбата има право и должност:

1) да проверува дали поморски брод или пловило за внатрешна пловидба има пропишани и важечки бродски исправи и книги и дали состојбата на поморскиот брод или на пловилото за внатрешна пловидба, на неговите постројки, уреди, инструменти, апарати и опрема ѝ одговара на состојбата наведена во бродските исправи;

2) да ги прегледа исправите за укрцување и овластувањата (бреветите) на членовите на посада на поморски брод или пловило за внатрешна пловидба, заради утврдување дали членовите на посадата имаат овластувања за вршење на работите што ги вршат на бродот односно на пловилото;

3) да врши преглед на оперативните брегови, лукобраните, зимовниците и на длабочините во луците и зимовниците, на пловните патишта, на објектите за безбедност на пловидбата по тие патишта и инспекциски надзор над изградбата на објектите што се градат во море и по внатрешните пловни патишта или на нивните брегови;

4) да сослитува одговорни лица и сведоци;

5) да користи, по потреба, стручни установи и одделни стручњаци.

За службените дејствија извршени при вршење инспекција, инспекторот за безбедност на пловидбата е должен да остави записник.

Член 21

Инспекторот за безбедност на пловидбата може во секое време да ги врши прегледите наведени во членот 20 од овој закон.

Инспекторот за безбедност на пловидбата е должен во случајот од членот 20 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон да го извести за вршењето на преглед заповедникот на поморскиот брод односно на пловилото за внатрешна пловидба, а во случајот од точката 3 на ставот 1 на истиот член — директорот на работната организација или старешината на органот на управата, освен ако таквото известување би можело да биде штетно за ефикасното вршење на инспекцијата.

Член 22

Инспекторите за безбедност на пловидбата и другите овластени службеници што вршат инспекциски работи на службата за безбедност на пловидбата се должни да ги чуваат како службена тајна сите податоци што ќе ги узнаат при вршењето на инспекцијата.

Член 23

Кога инспекторот за безбедност на пловидбата при вршењето на инспекцијата ќе утврди дека прописите за сигурноста на поморските бродови и пловилата на внатрешната пловидба за пловидба и за заштита на човечкиот живот на море и за внатрешните пловни патишта не се воопшто или не се правилно применети, ќе му нареди на заповедникот на бродот односно на старешината на пловилото во определениот рок да ја отстрани утврдената неправилност.

Ако утврдената неправилност не биде отстранета во определениот рок, или ако утврдената неправилност е од таква природа што ја загрозува сигурноста на пловидбата на поморскиот брод и пловилото за внатрешна пловидба или на лицата на него, инспекторот за безбедност на пловидбата ќе му ја забрани на бродот односно пловилото понатамошната пловидба и ќе му ги одземе исправите за способноста за пловидба.

Член 24

Ако инспекторот за безбедност на пловидбата во вршењето на инспекцијата утврди дека состојбата на оперативниот брег, лукобранот, зимовникот или длабината во луката односно во зимовникот е таква што претставува опасност за сигурноста на поморските бродови или пловилата за внатрешна пловидба, ќе ѝ нареди на работната организација или на органот на управата што стопански ја искористува луката односно зимовникот, заради отстранување на утврдените недостатоци да ги изврши во определениот рок потребните работи или да преземе соодветни мерки.

Ако работите или мерките наредени според ставот 1 од овој член не бидат извршени во определениот рок, инспекторот за безбедност на пловидбата може:

1) да му предложи на републичкиот орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата тој да го обезбеди извршувањето на потребните работи или мерки

2) да ја забрани употребата на оперативниот брег или на нејзин дел додека нивната состојба е таква што непосредно ја загрозува сигурноста на поморските бродови или пловилата за внатрешна пловидба или сигурноста на патниците и стоките при товарење, истоварување или претоварување;

3) да го забрани пристанувањето на поморските бродови или пловилата за внатрешна пловидба од определена големина при определениот дел на оперативниот брег, додека длабината при брегот не биде толкава што да овозможува сигурно пристанување на такви бродови односно пловила;

4) да го забрани сообраќајот во луката или зимовникот, додека сигурноста на поморските бродови или пловилата за внатрешна пловидба во луката или зимовникот е непосредно загрозувана поради неодржувањето на лукобранот во исправна состојба или поради неодржувањето на определените длабини.

Ако состојбата на оперативниот брег, лукобранот, зимовникот или длабината во луката односно зимовникот е таква што да претставува непосредна опасност за сигурноста на поморските бродови или пловилата за внатрешна пловидба, инспекторот за безбедност на пловидбата може да ги преземе мерките од ставот 2 на овој член и без издавање на претходна наредба за отстранување на утврдените недостатоци.

Член 25

Ако инспекторот за безбедност на пловидбата во вршењето на инспекцијата утврди дека состојбата на пловниот пат или на објектот за безбедност на пловидбата на тој пат е таква што ја загрозува сигурноста на пловидбата, ќе ѝ нареди на установата што се грижи за одржувањето на тој пловен пат во определен рок да ги изврши потребните работи или да преземе соодветни мерки за оспособување на пловниот пат.

Ако работите или мерките од ставот 1 на овој член не бидат правилно извршени или не бидат извршени во определениот рок, инспекторот за безбедност на пловидбата може да му предложи на републичкиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата да го обезбеди тој извршувањето на тие работи или мерки.

Член 26

Ако инспекторот за безбедност на пловидбата во вршењето на инспекцискиот надзор над изградбата на објекти во море и по внатрешните пловни патишта и на нивните брегови (член 19 став 1 точка 5) утврди дека тие работи се изведуваат без градежна дозвола, или противно на условите од дозволата, или на начин кој ја загрозува безбедноста на пловидбата, тој ќе му нареди на изведувачот на работите привремено да го запре понатамошното изведување на тие работи.

Инспекторот за безбедност на пловидбата е должен за наредбата издадена според ставот 1 од овој член покрај изведувачот на работите, да го извести и органот на управата што ги врши работите на градежната инспекција во областа на безбедноста на пловидбата, кој ќе донесе решение за мерките што овој орган заради заштита на безбедноста на пловидбата може да ги преземе според прописите за изградбата на инвестициони објекти.

Член 27

Републичкиот орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата по предлог од инспекторот за безбедност на пловидбата, во случаите од членот 24 став 2 точка 1 и членот 25 став 2 на овој закон, може да го обезбеди извршувањето на потребните работи преку друга стопанска организација, а на товар на работната организација или органот на управата што стопански ја искористува луката или зимовникот, односно на товар на установата за одржување на пловните патишта што е должна да го одржува односниот пловен пат.

Член 28

Во случаите од членот 23 став 2 и членот 24 став 2 точ. 2, 3 и 4 и став 3 на овој закон, инспекторот за безбедност на пловидбата е должен за најдената состојба и за преземената мерка веднаш писмено да го извести републичкиот орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата.

Покрај тоа, инспекторот за безбедност на пловидбата е должен во сите случаи од чл. 23, 24 и 25 на овој закон за најдената состојба и за преземената мерка веднаш писмено да го извести заповедникот на поморскиот брод или пловило на внатрешната пловидба и работничкиот совет на стопанската организација односно соодветниот орган на управувањето на установата што го искористува поморскиот брод или пловило за внатрешна пловидба односно луката или зимовникот, или што се грижи за одржувањето на пловните патишта и објекти за безбедност на пловидбата на тие патишта.

Член 29

Ако инспекторот за безбедност на пловидбата во вршењето на инспекцијата најде дека е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, тој е должен веднаш да поднесе барање за поведување административно-казнена постапка односно пријава до надлежниот јавно обвинителство за поведување постапка поради стопански престап односно кривично дело.

Органот на кој му е поднесено барање за поведување административно-казнена постапка односно пријава за поведување постапка поради стопански престап или кривично дело е должен за резултатот на постапката да го извести органот на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата чиј инспектор го поднесол барањето односно пријавата.

Против решението за прекршокот жалба може да изјави и органот на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата чиј инспектор го

поднесол барањето за поведување на административно-казнената постапка.

Член 30

За вршење на инспекцијата инспекторите за безбедност на пловидбата мораат да имаат посебна легитимација, а службениците и стручњациите што вршат инспекциски работи според одредбите на членот 8 ст. 2 и 3 од овој закон — посебно овластување.

Легитимацијата и овластувањето од ставот 1 на овој член ги издава старешината на органот на управата од чие име инспекторите за безбедност на пловидбата односно определени службеници и стручњаци ги вршат инспекциските работи.

Образецот на легитимацијата на инспектор за безбедност на пловидбата го пропишува сојузниот секретар за сообраќај и врски.

IV. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ

Член 31

Меѓусебни односи на органите на управата надлежни за работите за безбедност на пловидбата и односите на тие органи со други органи на управата и со установите за одржување на пловните патишта се засноваат врз правата и должностите утврдени со овој закон и со Законот за државната управа.

Член 32

Сојузниот секретар за сообраќај и врски може во областа на работите што се однесуваат на вршење надзор над странски поморски бродови и пловила за внатрешна пловидба во југословенските луки и пристаништа (член 4 став 1 точка 1), да го запре извршувањето на општите акти на органите на управата во републиката што се во спротивност со сојузен закон или со други сојузни прописи донесени врз основа на закон.

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски во работите од ставот 1 на овој член и во инспекциските работи за безбедност на пловидбата што се од интерес за целата земја (член 4 став 1 точка 2) има право на органите на управата во републиката да им издава задолжителни инструкции.

Член 33

Во работите за безбедност на пловидбата од областа на исклучивите права и должности на федерацијата и во работите на инспекцијата за безбедност на пловидбата од интерес за целата земја, Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски може да бара од републичкиот орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата извештај за неговата работа и за работата на неговите органи, како и податоци потребни за вршење на работите од својата надлежност.

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски може во итни случаи да бара непосредно од капетанијата извештај за нејзината работа, како и податоци потребни за вршење на работите од својата надлежност.

Член 34

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски може да изврши секоја инспекциска работа од службата за безбедност на пловидбата од надлежноста на републичките органи на управата надлежни за работите за безбедност на пловидбата или од надлежноста на капетанијата, што не го изврши републичкиот орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата односно што не ќе го изврши ниту капетанијата ниту републичкиот орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата.

Член 35

Организациите, установите, органите на управата и лицата што искористуваат поморски бродови

и пловила за внатрешна пловидба, луки, пристаништа, зимовници, постројки, уреди и друг имот што спаѓа под надзор на органите на управата надлежни за работите за безбедност на пловидбата, се должни на инспекторите за безбедност на пловидбата да им овозможат непречено вршење на работите на инспекцијата и да им ги даваат сите потребни известувања, како и да им дадат секоја помош во луѓе и технички средства кога оваа помош им е неопходна за извршувањето на инспекциската работа.

Член 36

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски може на установите за одржување на пловните патишта да им дава задолжителни упатства и определени задачи во поглед на начинот и условите за одржување и обележување на пловните патишта од меѓународно значење, а републичкиот орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата — во поглед на другите пловни патишта.

V. ПОСТАПКА И ПРАВНИ СРЕДСТВА

1. Управна постапка

Член 37

Во вршењето на инспекциските работи од службата за безбедност на пловидбата, инспекторот за безбедност на пловидбата, издава наредби и изрекува забрани со писмено решение.

Член 38

Против решението на испоставата на капетанијата може да ѝ се поднесе приговор на капетанијата.

Капетанијата може во врска со приговорот да го потврди, измени или поништи решението на испоставата.

Против решението на капетанијата донесено во работите од инспекцијата за безбедност на пловидбата во врска со странски бродови, може да му се поднесе приговор на републичкиот орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата, а против решението на капетанијата донесено во другите работи од нејзината надлежност — жалба на истиот орган.

Републичкиот орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата може во врска со приговорот да го потврди, измени или поништи решението на капетанијата.

Против решението на републичкиот орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата донесено по приговорот против решението на капетанијата со кое ова решение се потврдува или се менува, може да му се изјави жалба на Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.

Приговорите против решенијата на испоставата на капетанијата и решенијата на капетанијата и жалбите против решенијата на капетанијата и решенијата на републичкиот орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата се поднесуваат во рок од 8 дена од денот на доставувањето на решението.

Приговорот против решението на испоставата на капетанијата го одлага извршувањето на решението.

Приговорот против решението на капетанијата и жалбата не го одлагаат извршувањето на решението.

По исклучок, капетанијата односно републичкиот орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата против чие решение е изјавена жалба може, по образложено барање од жалителот, да го одложи извршувањето на решението ако со извршувањето би му се нанесла на жалителот штета што тешко би можела да се поправи, а одлагањето на извршувањето на решението не би му било противно на јавниот интерес.

2. Административно-казнена постапка**Член 39**

Административно-казнената постапка по прекршоците што претставуваат повреда на прописите со кои се уредуваат односите на море, на на бродовите, бреговите и луците во врска со поморскиот сообраќај, со сигурноста на пловидбата и со заштитата на човечкиот живот на море (поморски прекршоци) или односите на внатрешните пловни патишта, пловилата, бреговите и пристаништата во врска со сообраќајот, со сигурноста на пловидбата по внатрешните пловни патишта и со заштитата на човечкиот живот на тие патишта (прекршоци по внатрешна пловидба), ја водат во прв степен:

1) по прекршоците што се сторени со пловен објект или од страна на порачачот, носителот на правото за користење односно сопственикот или заповедникот на пловниот објект или од страна на друго лице што учествува во пловидбата или во навигационите и техничките подготовки за пловидба — комисијата за прекршоци на капетанија;

2) по прекршоците што ќе ги сторат други лица — судијата за прекршоци.

Против решението на комисијата за прекршоци на капетанија може да ѝ се изјави жалба на комисијата за прекршоци на републичкиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата.

Член 40

Комисија за прекршоци на капетанија може да се образува за подрачја на две или повеќе капетаниии.

Член 41

Комисијата за прекршоци на капетанија и комисијата за прекршоци на републичкиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата се состои од претседател и двајца членови.

Претседателот на комисијата за прекршоци и неговиот заменик се именуваат од редот на стручните службеници на капетанијата односно на републичкиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата.

Член 42

За поморските прекршоци и прекршоците по внатрешна пловидба за кои е со закон и со прописите на Сојузниот извршен совет или на републичкиот извршен совет пропишана само парична казна во утврден износ до 5.000 динари, или за кои е со прописите на сојузниот секретар за сообраќај и врски или на републичкиот секретар за сообраќај и врски пропишана парична казна во утврден износ до 500 динари, инспекторите на безбедноста на пловидбата и други лица што според законот се овластени за вршење на инспекциските работи на службата за безбедност на пловидбата можат на лице место да ги наплатуваат овие казни од лицата затечени во вршење на прекршок.

Член 43

На административно-казнената постапка по поморските прекршоци и прекршоците по внатрешна пловидба се применуваат одредбите од Основниот закон за прекршоците, ако со овој закон не е пропишано поинаку.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 44**

Со парична казна до 1.000.000 динари ќе се казни за поморски прекршок односно прекршок по внатрешна пловидба работна организација или друго правно лице:

1) ако не ја изврши или не ја изврши во определениот рок наредбата од инспекторот за безбедност на пловидбата;

2) ако го спречи инспекторот за безбедност на пловидбата да изврши инспекциска работа, или му го ускрати давањето на потребните податоци или известувања, или не му даде помош во луѓе и технички средства кога оваа помош е неопходна за извршување на инспекциската работа.

За дејствие од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице со парична казна од 10.000 до 50.000 динари.

Член 45

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок лицето што ќе изврши дејствие од членот 44 на овој закон.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 46**

На зградите, бродовите, инвентарот и другиот имот што до 1 јануари 1963 година го користеле укинатите управи на поморските области со право за користење се здобиваат републичките органи на управата надлежни за работите за безбедност на пловидбата и установите за одржување на пловните патишта.

Делбата на имотот од ставот 1 на овој член на републичките органи на управата надлежни за работите за безбедност на пловидбата и на установите за одржување на пловните патишта ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, имајќи ги при тоа предвид намената на имотот и потребите на тие органи и установи.

Член 47

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата може поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба за вршење на пилотажа врз кои се здобил со право за користење да ги пренесе без надоместок на работната организација или органот на управата кој во рамките на стопанското искористување на луката односно пристаништето ги врши работите на лучка пилотажа.

Член 48

На зградите, уредите, инвентарот и другиот имот на крајбрежните радио-станици што до 1 јануари 1963 година го користеле капетаниите како територијални органи на укинатите управи на поморските области, се здобива со право на користење установата за одржување на поморските пловни патишта.

Член 49

На објектите за безбедност на пловидбата во луците и пристаништата (светилници, лучки и пристанишни светла и ознаки), што до 1 јануари 1963 година ги користеле управите на поморските области односно републичките органи на управата надлежни за работите на безбедноста на пловидбата, со правото за користење се здобива работната организација или органот на управата што стопански ја искористува луката односно пристаништето на чие подрачје се наоѓаат тие објекти.

Член 50

Административно-казнената постапка започната до денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64) ќе ја заврши органот што ја започнал постапката.

Ако по жалба дојде до укинување на првостепеното решение, предметот ќе ѝ се отстапи на надлежната комисија за прекршоци на капетанијата.

Член 51

Додека републиките не донесат свои прописи за редот во луците, остануваат во сила Уредбата

за редот во луките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/50, 57/54 и 32/58) и Правилникот за извршување на Уредбата за редот во луките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/50 и 2/59).

Одредбите од Уредбата за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/62), од Уредбата за Установата за одржување на поморските пловни патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62) и од Уредбата за Установата за одржување на внатрешните пловни патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62) остануваат во сила, освен одредбите што не се во согласност со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и одредбите кои со денот на влегувањето во сила на Основниот закон за органите на управувањето во установите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64) престанаа да важат.

Член 52

Со денот 1 јануари 1963 година престанаа да важат:

1) Законот за ставање пловните објекти на море како и поморските бродоградилишта, луки и пристаништа од општодржавно значење под управа на Министерството на поморството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 89/46;

2) чл. 60 до 64 од Законот за искористувањето на луките и пристаништата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61);

3) Уредбата за оснивање управи на поморски области („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/52);

4) Одлуката за проширување територијалната надлежност на Управата на поморската област на Северниот Јадран („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/54);

5) Решението за територијалната надлежност на управите на поморските области („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/52);

6) Правилникот за организацијата и работењето на Југословенскиот регистар на бродовите (Прилог бр. 6 на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/50);

7) Уредбата за надоместок за услугите на службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/61);

8) другите прописи што се во спротивност со одредбите од овој закон.

Член 53

Со денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64) престанува да важи Уредбата за надлежноста за водење постапка по поморските прекршоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/49 и 39/53).

Член 54

Се овластува сојузниот секретар за сообраќај и врски да донесува прописи за мерките за одбегнување судири на море и на внатрешните пловни патишта, за начинот на обележување на пловните патишта и за мерките за осигурување безбедност на пловидбата во одделни делови од крајбрежното море или внатрешните пловни патишта.

547.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ, ИСПОРАКА И ПРИМЕНА НА ЖИЦА ЗА ПРЕД- НАПРЕГНАТ БЕТОН

Член 1

Испитувањето, испораката и примената на жица за преднапрегнат бетон се врши според Техничките

прописи за испитување, испорака и примена на жица за преднапрегнат бетон, кои се напечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и се составен дел од овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/17

25 септември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

548.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ГРАДЕЊЕ ВО СЕИЗМИЧКИТЕ ПОДРАЧЈА

Член 1

Проектирањето, димензионирањето и изведувањето на згради и други градежи во подрачјата на сеизмичкиот интензитет од VII, VIII и IX степен според скалата Merkani—Kankali—Siberg ќе се изведуваат според Привремените технички прописи за градење во сеизмичките подрачја, што се напечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и се составен дел од овој правилник.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи точката 233 од Привремените технички прописи за оптеретување на згради, кои се составен дел на Решението за привремените технички прописи за оптеретување на згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 61/48), како и другите прописи што се во спротивност со Привремените технички прописи за градење во сеизмичките подрачја.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/66-64

19 септември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

549.

Врз основа на точ. 5 и 6 од Одлуката за давање регрес за продадените и испорачани количини на огревни материјали за потребите на широката потрошувачка (Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/63, 44/63 и 28/64), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за трговијата издава

Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГ- РЕС ЗА ПРОДАДЕНИТЕ И ИСПОРАЧАНИ КОЛИ- ЧИНИ НА ОГРЕВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБ- БИТЕ НА ШИРОКАТА ПОТРОШУВАЧКА

1. Во Наредбата за примена на Одлуката за давање регрес за продадените и испорачани количини на огревни материјали за потребите на широките

потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/63) во точката 2 на крајот се додаваат записки и зборовите: „како и на топли јавни бањи“.

2. Точката 4 се менува и гласи:

„4. За оние видови лигнит, мрк јаглен и брикет од мрк јаглен за кои се врши контрола на цените според Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62), како цена од точката 1 став 2 на Одлуката, која служи како основица за пресметување на регресот, се подразбира продажната цена на мало по која корисникот на регресот ги продавал тие видови јаглен во времето на нивното ставање под општествена контрола на цените, односно покачената продажна цена на мало ако до покачувањето дошло според пропишаната постапка.

За оние видови лигнит, мрк јаглен и брикет од мрк јаглен за кои е предвидено калкулативно формирање на цените со примена на определена маржа или е предвидено слободно формирање на цените, како основица за пресметување на регресот служи цената утврдена со планската калкулација на претпријатието.

Планската калкулација од ставот 2 на оваа точка мора да се заснова врз фактичните трошоци на набавката на јаглен од претходното тримесечје (набавна цена) и врз разликата во цената (маржа) утврдена со примена на процентот на разликата во цената (маржата) од декември 1961 година врз новата набавна цена.

Ако корисникот на регресот не го превезува јагленот од истоварната станица до својот склад туку непосредно до потрошувачот, има право во цената од ставот 2 на оваа точка, наместо трошоците што би ги засметал за превоз од истоварната станица до складот, да ги засмета трошоците за превоз од истоварната станица до потрошувачот во височината што ќе ја определи општинскиот орган на управата надлежен за работите на трговијата, во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансите.

Ако корисникот на регресот им продава јаглен на потрошувачи кои се наоѓаат надвор од местото во кое се наоѓа неговото седиште, корисникот на регресот има право во цената од ставот 2 на оваа точка на име трошоци за превоз и други зависни трошоци во транспортот да ги засмета тие трошоци до најблиската истоварна станица на местото во кое се наоѓа потрошувачот, наместо до најблиската истоварна станица на корисникот на регресот.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3310/2
19 септември 1964 година
Белград

Сојузен секретар за трговија,
Драгутин Косовац, с. р.

550.

Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за Сојузниот завод за цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62), сојузниот секретар за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОПФАКААТ СО КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ

1. Во списокот на производите и услугите што се опфаќаат со контролата на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/63, 2/64, 12/64, 16/64 и 25/64) во одделот I во гранката 127 по одредбата под 14 се додава нова одредба под 15, која гласи:

„15) меласа“

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1215/1

23 септември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

551.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Двополюс натикач за направи класа II
2,5A 250V. Главни мери — — — JUS N.E3.553

Двополюс натикач за направи класа II
10A 250V 16A 250V. Главни мери JUS N.E3.554

Гранично мерило за подударност на двополни натикачи 2,5A 250V за направи од класата II — — — JUS N.E3.564

Гранично мерило за проверување неможност на еднополово вовлекување на натикачот 2,5A 250V за направи од класата II — — — JUS N.E3.565

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1965 година.

Бр. 16-6278
19 септември 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

552.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФЛУОРЕСЦЕНТНИ СИЈАЛИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Флуоресцентни цевки за општа употреба. Технички услови и проверувања — — — — — JUS N.L4.003

Флуоресцентни цевки за општа употреба. Главни мери — — — — JUS N.L4.004

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1965 година.

4. Престануваат да важат југословенските стандарди:

Цевни флуоресцентни сијалици за општа употреба. — Прописи за изработка и испорака — — — — JUS N.L4.003

Цевни флуоресцентни сијалици за општа употреба. — Димензии — JUS N.L4.004 донесени со Решението за југословенските стандарди за цевни флуоресцентни сијалици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/56).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1965 година.

Бр. 16-6277

19 септември 1964 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог на државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИНЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ХОЛАНДИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИНЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ХОЛАНДИЈА

I

Се отповикува

Зденко Штамбук, од должноста на инзвонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Холандија.

II

Се назначува

Гура Нинчиќ, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Холандија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 10

21 септември 1964 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

За помошник секретар во Сојузниот секретаријат за финансии се назначува Ѓорѓе Пеклиќ, државен потсекретар во Републичкиот секретаријат за финансии на СР Босна и Херцеговина.

В. бр. 60

15 септември 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет
Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР

За главен сојузен пазарен инспектор се назначува Ристо Дуковски, претседател на Регионалната стопанска комора на СР Македонија.

В. бр. 61

15 септември 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) и членот 11 став 7 од Уредбата за Заводот за училишна опрема („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/62) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА УЧИЛИШНА ОПРЕМА

За директор на Заводот за училишна опрема во Загреб се назначува Милан Раусаељевиќ, како

водител на кадровската служба на Стопанската комора на град Загреб.

Б. бр. 62

15 септември 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 35 од 22 август 1964 година не објавува правни прописи.

Во бројот 36 од 29 август 1964 година објавува: **Решение** за утврдување на систематизацијата на работните места во Државниот архив на СР Србија.

Во бројот 37 од 5 септември 1964 година не објавува правни прописи.

Во бројот 38 од 12 септември 1964 година објавува:

Одлука за свикување во прво заседание на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците;

Решение за именување членови на изборната комисија за спроведување на изборите на една половина членови на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците;

Наредба за определување одделни производи што се опфаќаат со контролата на цените.

Во бројот 39 од 19 септември 1964 година објавува:

Одлука за зголемување на средствата за лични расходи на републичките органи и установи;

Наредба за дополнително на Наредбата за определување на установите на територијата на НР Србија во кои може да се врши испитување на прехранбени производи;

Правилник за евиденцијата за гробиштата и гробовите на борците

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 36 од 30 јули 1964 година објавуваат:

Закон за школите со настава на јазикот на одделни народности;

Закон за измени на Законот за работните односи на работниците што работат дома;

Одлука на Уставниот суд на Хрватска;

Наредба за определување трошоците на трговијата на големо за пченица, рж, пченка, јачмен (освен пиварскиот), зоб и прекрупа;

Наредба за определување на трошоците на трговијата на големо за шеќер.

Во бројот 31 од 6 август 1964 година објавуваат:

Правилник за условите под кои занаетчиските дуќани на самостојните занаетии можат да држат ученици во стопанството.

Во бројот 32 од 13 август 1964 година објавуваат:

Препорака за мерките за сузбивање смртноста на доенчињата и за подобрување на детската прехрана во СР Хрватска.

Во бројот 33 од 20 август 1964 година објавуваат:

Наредба за определување одделни производи што се опфаќаат со контролата на цените.

Во броевите: 34 од 27 август, 35 од 3 септември и 36 од 10 септември 1964 година нема правни прописи.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 23 од 23 јули 1964 година објавува:

Наредба за прогласување на дабовата шума на Цигонци кај Словенска Бистрица за природна реткост;

Наредба за определување на инвестиционите објекти од пошироко регионално значење за кои согласноста на вонредните одобренја за користење на неизградени земјишта ја дава републичкиот урбанистички инспекторат;

Акти на Уставниот суд на СРС, и тоа:

Решение за поништување на некои одредби од Одлуката за определување на плаќање на придонесот од доходот на комуналните работни организации на подрачјето на општината Љубљана-Центер и од Одлуката за височината на интересната стопа по која ги плаќаат интересите на деловниот фонд комуналните работни организации на подрачјето на општината Љубљана-Центер;

Исправка на Законот за додатокот на запослените учесници на Народноослободителната војна.

Во бројот 24 од 27 јули 1964 година објавува:

Одлука за дополнително на Одлуката за овластување на Административната комисија за одлучување за определени работи од надлежноста на Извршниот совет;

Одлука за зголемување на средствата за лични расходи на републичките органи и установи;

Решение за нацртот на статистичките истражувања за 1964 година;

Решение за потврда на статутарното решение за измена на статутарното решение за основање Институт за економика, статистика и демографија во Љубљана;

Решение за именување три члена на Советот на Заводот за унапредување на школството на СР Словенија;

Решение за именување два члена на Советот на Геолошкиот завод;

Решение за именување членови на работничкиот совет на Заводот за рибарство во Љубљана;

Решение за именување член на работничкиот совет на Заводот за одгледување дивеч „Јелен“ на Снежник;

Решение за именување членови на Советот на Заводот за одгледување дивеч „Козорог“ во Камник;

Решение за именување три члена на Советот на Заводот за одгледување дивеч „Фазан“ во Мурска Собота;

Решение за именување два члена на Советот на Заводот за одгледување дивеч „Триглав“ на Блед

Наредба за спојување, раздвојување и промена на имиња на некои населби.

Во бројот 25 од 6 август 1964 година објавува:

Наредба за трошоците на трговијата на големо за жито.

Акти на самоуправните организации, и тоа:

Договор за социјално осигурување на католичките свештеници во СР Словенија

Во бројот 26 од 20 август 1964 година објавува:

Наредба за заштита на туристичко-рекреациското подрачје на Уршља Гора;

Наредба за дополнување на Наредбата за заштита на земјиштето во општина Пиран.

Во бројот 27 од 3 септември 1964 година објавува:

Наредба за измени на Наредбата за издвојување определени површини за одгледно ловиште;

III конкурс за давање заеми и вонредни помошти од фондот за социјалните установи.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 27 од 1 август 1964 година објавува:

Одлука за определување на рокот за распишување на изборите за органи на управување во установите;

Решение за начинот на финансирање и за ослободување од плаќање на определени придонеси и интереси на деловниот фонд на Геодетскиот сервис Бања Лука;

Решение за укинување на Домот за слушателите на Вишата школа за социјални работници во Сараево;

Решение за назначување помошних републички секретар за просвета;

Решение за назначување помошник директор на Републичкиот завод за статистика;

Наредба за определување на трошоците на трговијата на голомо во прометот на шеќер;

Наредба за дополнување на Наредбата за определување на одделни производи што се опфаќаат со контрола на цените;

Наредба за спроведување на мерките со цел за спречување на заразните, паразитните и други болести кај добитокот.

Во бројот 28 од 10 август 1964 година објавува:

Одлука за зголемување на средствата за лични расходи на републичките органи и установи;

Одлука за надоместоците на членовите на стручните совети на Извршниот совет;

Договор за социјално осигурување на музичарите членови на Здружението на музичарите на забавна и народна музика на СР БиХ.

Во бројот 29 од 24 август 1964 година објавува:

Наредба за определување на трошоците на трговијата на големо во прометот на определени видови жито;

Одлука за измена и дополнување на финансискиот план на приходите и расходите на фондот на здравственото реосигурување за 1964 година;

Одлука за тарифата со која се определуваат премии и за стопата по која ќе се издвојува режискиот додаток.

Во бројот 30 од 31 август 1964 година објавува:

Препорака за унапредување на здравствената заштита на населението;

Упатство за работата на судовите и казнио-поправителните установи во врска со постапката за помилување.

Во бројот 31 од 7 септември 1964 година не објавува правни прописи.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 28 од 30 јули 1964 година објавува:

Решение за давање согласност на Одлуката за нормите на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување и нормата на придонесот за додаток на деца за 1964 година;

Решение за давање согласност на Одлуката за висината на средствата што во 1964 година ќе се издвојуваат за сигурносна резерва и валоризациона резерва на фондовите на инвалидското осигурување и пензиското осигурување;

Наредба за одредување на трошоците на прометот на големо за пченица, рж, пченка, јачмен (освен пиварскиот), зоб и прекрупа;

Наредба за одредување на трошоците на прометот на големо за шеќер;

Одлука за висината на средствата што во 1964 година ќе се издвојуваат за сигурносна резерва и валоризациона резерва на фондовите на инвалидското осигурување и пензиското осигурување;

Одлука за нормите на основните придонеси за инвалидско и пензиско осигурување и за нормата на придонесот за додаток на деца за 1964 година;

Исправка на Правилникот за утврдување надоместокот на штета причинета во шума.

Во бројот 29 од 7 август 1964 година објавува:

Закон за користење на патнички автомобили во општествена сопственост и за начинот на располагање со општествените средства за користење на патнички автомобили;

Одлука за утврдување на престанок на пратнички мандат;

Препорака за мерките што треба да се преземат за унапредување на научно-испитувачката дејност.

Во бројот 30 од 19 август 1964 година објавува:

Упатство за образецот и начинот на употреба на здравствената легитимација за здравствено осигурување на земјоделци.

Во бројот 31 од 1 септември 1964 година не објавува правни прописи.

Во бројот 32 од 9 септември 1964 година објавува:

Наредба за дополнување на Наредбата за одредување на одделни производи што се ставаат под контрола на цените во производството;

Решение за основање Центар за професионална рехабилитација за инвалидизирани лица;

Објава за одржување избори во Изборната единица Теарце II.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 20 од 20 јули 1964 година објавува:

Одлука за распоредот и начинот на користење на средствата за студии за изработка на седумгодишниот план и други студии;

Одлука за задолжување на СР Црна Гора кај Југославенската инвестициона банка по кредитот за пречекорување на трошоците за изградба на објекти од загарантираните инвестиции;

Одлука за спроведување на реосигурување на Фондот на здравственото осигурување на земјоделците за второто полугодие на 1964 година;

Наредба за определување одделни производи што се опфаќаат со контрола на цените;

Одлука за определување на стопите на основниот придонес за инвалидско и пензионо осигурување и на стопата на придонесот за додаток на деца за 1964 година.

Во бројот 21 од 23 јули 1964 година објавува:

Уредба за укинување на Ловното стопанство во Титоград;

Одлука за орочување на средствата на Општествениот инвестиционен фонд на СР Црна Гора во 1964 година;

Одлука за определување на височината на помонита на жртвите на фашистичкиот терор

Во бројот 22 од 24 јули 1964 година објавува:

Закон за завршната сметка за извршувањето на буџетот на СР Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1963 година;

Закон за јавните патишта и други сообраќајници;

Закон за измени и дополненија на Законот за слатководното рибарство;

Закон за користење на патнички автомобили во општествена сопственост и за начинот на располагање со општествените средства за користење на патнички автомобили;

Закон за потврдување на статуите на установите чиј основувач е Републиката;

Одлука за одобрување на завршната сметка на Резервниот фонд на СР Црна Гора за 1963 година;

Одлука за учеството на СР Црна Гора во 1963 година во кредитирањето на инвестиции што служат за унапредување на туристичкиот промет на странци;

Одлука за одлагање на плаќањето на ануитетите на земјоделските организации за 1964 година;

Решение за разврстување на функционерите во групи на кои им припаѓа наголемена дневница при службено патување во странство.

Во бројот 23 од 10 август 1964 година објавува:

Закон за избор на работничките совети и другите органи на управувањето во работните организации;

Одлука за разрешување на републичкиот секретар за трговија и за именување претседател на Републичкиот комитет за туризам;

Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Титоград и Окружниот суд во Иванград;

Одлука за разрешување и именување еден член на управниот одбор на Републичкиот општествен фонд за школство;

Одлука за разрешување и именување одделни членови на Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на СР Црна Гора и за избор на одборници за собранијата на општините;

Уредба за основање Геодетски завод;

Одлука за мерилата за распределба на приходите од бензин и плинско масло наменети за јавни патишта;

Решение за дополнително на Решението за утврдување на листата на стручњаците за вршење надзор над стручната работа на здравствените установи, лекарите и другите здравствени работници во 1964 година.

Во бројот 24 од 1 септември 1964 година објавува:

Одлука за наголемување на средствата за лични расходи на републичките органи и установи;

Наредба за определување трошоците на трговијата на големо во прометот на шеќер.

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ, ИСПОРАКА И ПРИМЕНА НА ЖИЦА ЗА ПРЕДНАПРЕГНАТ БЕТОН

кои се составел дел од Правилникот за Техничките прописи за испитување, испорака и примена на жица за преднапрегнат бетон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64) објавени се како Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64 и можат да се добијат преку ПРОДАЖНАТА СЛУЖБА на Службен лист на СФРЈ, Белград, ул. Јована Ристиќа бр. 1. Жиро сметка 101-13-602-32.

ПРИВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ГРАДЕЊЕ ВО СЕИЗМИЧКИТЕ ПОДРАЧЈА

кои се составен дел од Правилникот за Привремените технички прописи за градење во сеизмичките подрачја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64) објавени се како Додаток на „Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/64 и можат да се добијат преку ПРОДАЖНАТА СЛУЖБА на Службен лист на СФРЈ, Белград, ул. Јована Ристиќа бр. 1. Жиро-сметка 101-13-602-32.

СОДРЖИНА:

Страна

546. Основен закон за службата за безбедност на пловидбата (Пречистен текст) — —	745
547. Правилник за техничките прописи за испитување, испорака и примена на жица за преднапрегнат бетон — — — —	751
548. Правилник за Привремените технички прописи за градење во сеизмичките подрачја — — — — —	751
549. Наредба за измена и дополнително на Наредбата за примена на Одлуката за давање регрес за продадените и испорачани количини на огревни материјали за потребите на широката потрошувачка —	751
550. Наредба за дополнително на Списокот на производите и услугите што се опфаќаат со контролата на цените — — — —	752
551. Решение за југословенските стандарди за електрични инсталациони материјали —	752
552. Решение за југословенските стандарди за флуоресцентни сијалици — — — —	752

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.
— Директор и одговорен уредник Љуболуд Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печат на Белградскиот графички завод, Белград